

Скопје		
Филијала	Број на штета (внесува осигурувачот)	Датум на штета

ОСИГУРЕНИК

Име, Презиме		Адреса: улица и број	
ЕМБГ, ДБ на фирма		Место	Телефонски број
Број на штедна или тековна сметка		Депонент банка	

1. Име на оштетеното средство		
2. Технички карактеристики на оштетениот предмет	Марка:	
	Модел:	
	Сериски број	
	Год. на производство	
3. Опис на причината за настанување на штетата		
4. Опис на оштетувања:		
5. Поправката може да ја изврши сервисот		
6. Штетата приближно изнесува:		

Согласен сум целата комуникација и достава на документација да се одвива преку следната е-маил адреса.

Осигуреникот, односно овластениот престапник, со овој потпис ја потврдува вистинитоста на наведените податоци

Во Скопје датум __.__. 20__ год.

Примено на __.__.20__ год.

 потпис и печат на осигуреникот